

Општи услови за достава на месечна пресметка (фактура) на друга адреса и користење на електронските медиуми за комуникација

1. Барање за достава на друга адреса / е-фактура

1.1 ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово може да го одбие барањето за достава на друга адреса или е-фактура или да го прекине веќе одобреното барање, ако утврди, дека барателот постапил спротивно на општите услови за достава на месечна пресметка (фактура) на друга адреса и користење на електронските медиуми за комуникација што ги пропишал давателот на услугата:

- Ако барателот не ги достави, сите податоци кои се наведени во барањето или ако не ги достави, потребните документи со кои се потврдува веродостојноста на податоците,
- Ако постои сомнеж во веродостојноста на доставените податоци,
- Ако постои сомнеж за злоупотреба на услугата или се утврди злоупотреба на услугата,
- Ако против барателот има судска постапка, присилна наплата, стечај, ликвидација или било која друга слична постапка, од која произлегува, дека барателот има проблеми со функционирањето и исполнувањето на задолженијата,

1.2 Барателот е должен, одма да ги пријави настанатите промени на податоците (на пример: промена на сопственоста, промена на адресата на постојано живеење, промена на е-маил адресата и другите податоци кој се наведени во барањето) , кои имаат влијание при одобрување на барањето или имаат влијание на важноста на барањето. Ако барателот настанатите промени не ги пријави, ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово може да ја прекине услугата. Сите финансиски последици, настанати заради не навременото јавување на промените, го оптоваруваат самиот барател, односно неговиот правен наследник.

1.3 При промена на битни податоците на барателот и/или статусни промени на барателот, ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово може да бара да се поднесе ново барање.

1.4 Ако промената на податоците не се достават до ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово, испратените фактури и другите известувања испратени на друга адреса или е-пошта на барателот, која ја пријавил во барањето, се сметаат за уредно доставени.

1.5 Барателот мора да има над својата е- пошта постојан надзор и е одговорен за сите последици и штети , кои би настанале заради употреба или злоупотреба од страна на неовластено трето лице.

2. Собирање и чување на податоците

2.1 ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово при своето работење обработува податоци кои му ги посредува барателот и за таква обработка на податоците барателот дава своја согласност со својот потпис.

2.2 ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово податоците од барателот ќе ги чува и обработува во склад со Законот за заштита на лични податоци.

2.3 ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово од барателот ги собира следните податоци:

- Име и презиме за физички субјекти / име и организациски облик за правни субјекти,
- Адреса на постојано живеалиште (од лична карта) за физички субјекти / адреса на правниот субјект,
- Датум на раѓање за физички субјекти / даночен број за правни субјекти,
- Име и презиме на лице за контакт за правни субјекти,
- Телефонски број за контакт,
- Електронска адреса ,

2.4 ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово заради проверка на точноста на посредуваните податоци може да побара поглед во јавна исправа на барателот.

2.5 ДУТУ „Проект 42“ ДОО Куманово заради проверка на точноста посредуваните податоци има право да изврши проверка на податоците во установи во кои се чуваат тие податоци.